

Повеќе страници од кога и да е порано⁶

Оригинални кертрици со тонер од HP со JetIntelligence



Овозможете му на вашиот бизнис страници со попрофесионален квалитет,⁶ врвно извршено печатење и дополнителна заштита со помош на технологијата за заштита од измами⁷ – нешто со што конкуренцијата едноставно не може да се мери.

Повеќе страници



Технологија за максимизирање на страниците

- Направен од помали, поцврсти делови⁸
- Сметајте на конзистентно печатење со помала потрошувачка на кертрикот⁹

Технологија за мерење на тонерот

- Посигурни мерачи³ за да се осигурате дека добивате максимален број отпечатени страници од вашите кертрици

Повеќе перформанси



Тонер ColorSphere 3

- Јадро со лесно топење = поголема брзина на печатење со квалитет на HP
- Цврста обвивка = траен тонер за поголеми резултати

Црн тонер за прецизност

- Сферична форма = повеќе страници, јасен текст, јасни црни делови и чиста графика
- Инкапсулиран дизајн = помалку енергија, овозможува поголема брзина на печатење

Поголема заштита



Технологија за заштита од измами⁷

- Помага при препознавањето на разликата меѓу оригиналните HP и искористените или фалсификуваните кертрици
- Ги поддржува политиките што ќе ги поставите за групата печатачи

Автоматско отстранување на заштитната лента на тонерот

- Заштитната лента на тонерот автоматски се отстранува
- Почнете со печатење без одложување

Ставете го е-облакот во печатачот

Бидете сигурни во безбедноста на HP JetAdvantage Private Print¹⁰

Замислете ги како печатачи со вграден е-облак. Новите HP LaserJets доаѓаат со вградени решенија за безбедност JetAdvantage.



Пуштете печатење

Корисниците може да печатат од компјутер или од мобилен уред без разлика каде се наоѓаат.



Бидете сигурни во безбедноста на е-облакот

Зададените печатења се безбедно шифрирани во е-облакот и при преносот. По избор може да управувате со редицата за печатење од кој било поддржан прелистувач или мултифункционален печатач.



Пристапување до страниците

HP JetAdvantage Private Print им овозможува на корисниците да пристапат до страниците за печатење користејќи корисничко име/лозинка, ПИН или идентификациски назив од поддржаните уреди.

¹ Врз основа на објавената спецификација од производителот од 1 јуни 2016 г.

² Според ISO/IEC 17629. Точната брзина варира во зависност од конфигурацијата на системот, софтверската апликација, драјверот и комплексноста на документот. Дознајте повеќе на hp.com/go/printerclaims.

³ Врз основа на интерните тестирања на HP на брзината на печатење на првата страница од режим на мирување и брзината на двострано печатење и копирање од тројцата најголеми конкуренти, извршени во 1/2015 и 8/2015. Зависи од поставките на уредот. Конкретните резултати може да варираат. За повеќе детали, видете на hp.com/go/learnaboutsupplies.

⁴ Функцијата работи со Microsoft Word и PowerPoint 2003 и со поновите верзии. Поддржани се само фонтови на латиница.

⁵ Споредбата се заснова на објавената спецификација од производителот (од ноември 2014 г.) и ги опфаќа ласерските мултифункционални печатачи во боја со брзина на печатење од 11 до 20 стр/минута.

⁶ Врз основа на капацитетот на кертриците за печатење според ISO/IEC 19752 и ISO/IEC 19798 за HP 131A, 507A, 55X, 80X и 305A/X во споредба со оригиналните кертрици со тонер HP, HP 201X, 508X, 87X, 26X, и 410X. Дознајте повеќе на hp.com/go/learnaboutsupplies.

⁷ Серијата HP LaserJet Pro M100 не ја поддржува технологијата за заштита од крајби или технологијата за користење само на HP.

⁸ Во споредба со претходната генерација кертрици со тонер на HP LaserJet.

⁹ Во споредба со мерачите за кертрици од претходните производи.

¹⁰ HP JetAdvantage Private Print е достапен бесплатно и потребно е печатачот или мултифункционалниот печатач да е поврзан на Интернет со овозможени веб-услуги. Не е достапен во сите земји. За повеќе информации, видете на hp.com/go/JetAdvantagePrivatePrint.

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Информациите дадени тука подлежат на промена без претходна најава. Единствените гаранции за производите и услугите на HP се дадени во изречните изјави за гаранција кои одат во прилог со таквите производи и услуги. Ништо што е наведено тука не треба да се смета за дополнителна гаранција. HP не презема одговорност за техничките или уредничките грешки или за пропустите содржани во овој документ.

Microsoft е трговска марка на групацијата компании Microsoft регистрирана во САД.

4AA6-1Z39MAE, ноември 2016 г., Рев. 1



Нова визија за печатењето во бизнисот



LaserJet Pro

Легендарен квалитет од HP.
Најлесната деловна одлука.



Запознајте се со новите ласерски печатачи/мултифункционални печатачи HP LaserJets



HP LaserJet Pro
M102

- Идеален за тим од 1 до 5 лица што печатат од 150 до 1.500 страници месечно
- Прв е во конкуренција на повеќето монохроматски печатачи според целокупната леснотија во печатењето и заштедата на енергија¹
- Најголема брзина на печатење прва страница (ППС) од режим на мирување во споредба со конкурентите – со брзина од 8,1 секунди^{1,2}
- Повеќенаменска фиока со најголем капацитет во споредба со конкурентите¹



HP LaserJet Pro
MFP M130

- Идеален за тим од 1 до 5 лица што печатат од 150 до 1.500 страници месечно
- Прв е во конкуренција на повеќето монохроматски мултифункционални печатачи според целокупната леснотија во печатењето и заштедата на енергија¹
- Најголема брзина на ППС од режим на мирување во споредба со конкурентите – со брзина од 8,8 секунди^{1,2}
- Најголем екран на допир во боја во споредба со конкурентите¹



HP LaserJet Pro
M203

- Идеален за тим од 1 до 5 лица што печатат од 250 до 2.500 страници месечно
- Прв е во конкуренција на повеќето монохроматски печатачи според перформансите, целокупната леснотија во печатењето и заштедата на енергија¹
- Најголема брзина на ППС од режим на мирување во споредба со конкурентите – со брзина од 7,6 секунди^{1,2}
- Најголема брзина на двострано печатење во споредба со конкурентите¹



HP LaserJet Pro
MFP M227

- Идеален за тим од 1 до 5 лица што печатат од 250 до 2.500 страници месечно
- Неприкосновено прв во споредба со повеќето конкурентски монохроматски мултифункционални печатачи според перформансите, целокупната леснотија во печатењето и заштедата на енергија¹
- Најголема брзина на ППС од режим на мирување во споредба со конкурентите – со брзина од 8,1 секунди^{1,2}
- Најголема брзина на двострано печатење во споредба со конкурентите¹



HP Color LaserJet
Pro M252

- Идеален за тим од 1 до 5 лица што печатат од 250 до 2.500 страници месечно
- Најголема брзина на ППС во својата класа 3 – со брзина од 11,5/13 секунди (црно/боја)²
- Најдобар во класата според енергетска ефикасност³
- Лесен пристап на УСБ-порта за печатење документи во Microsoft Office⁴



HP Color LaserJet
Pro MFP M277

- Идеален за тим од 1 до 5 лица што печатат од 250 до 2.500 страници месечно
- Најмал мултифункционален печатач во својата класа – совршен за вашиот растечки бизнис⁵
- Повеќе од 40% поголема брзина на ППС од режим на мирување во споредба со водечките конкуренти³
- Лесен пристап на УСБ-порта за печатење документи во Microsoft Office⁴